

easyPOS

Корисничко упатство за ресторанско
работење

Содржина

Пријавување во програмот	4
Отворање нова маса (нарачка)	5
Извештаи.....	9
Евиденција во трговијата на мало.....	10
Лагер листа	16
Извештај за попис	20
Спецификација на продажба.....	24
Отворени ставки	24
Избришани ставки	31
Евиденција во трговија на услуги	32
Разлика во цени	33
Креирање, модификација и печатење на документи	34
Фактура	36
Испратница	43
Препратница во малопродажба (ПЛТ)	49
Параметрирање.....	55
Типови на документи.....	58
Групи на артикли	61
Бар-кодови.....	63
Лагер	64
Начин на плаќање.....	65
Коминтенти	66
Артикли	68
Ценовник.....	72
Жиро - сметки	74
Единици мерки	76
Корисници.....	78
Магацини	80

easyPOS корисничко упатство

Фирма.....	81
Типови на цени	82
Принтер.....	83

Пријавување во програмот


Секој корисник е потребно да се најави на системот внесувајќи ја својата лозинка.


Идентификацијата на корисникот се врши само преку неговата лозинка.

Лозинка:

Логирај се

Тастатура

По внесувањето на лозинката се притиска . Доколку не користите тастатура со

притискање на  се отвора тастатура на екранот и со помош на маус може да се изберат потребните карактери. Долу десно на екранот може да се забележи копчето

en-US

кое служи за промена на поддршката за пишување на текст (кирилица / латиница).

По успешното логирање во програмот со соодветниот корисник се наоѓате на екранот со список на активни нарачки:

Акцент - дооел

Најавен корисник Mile Naskovski
13 октомври 2010

6
Mile Naskovski
[1]

12
Mile Naskovski
[2]

5
Mile Naskovski
[3]

2
Petar Petrovski
[4]

1
Jovan Jovanovski
[5]

Број на масата

Име на келнерот

Хронолошки ред на нарачката од најскорешна (лево) па натаму (десно)

Овде може да се види листа на активни нарачки кои се незатворени односно сеуште се служат и за кои не е издадена фискална сметка. Можат да се видат сопствените нарачки (со црвено) или нарачките од друг корисник (келнер).

ИЗБЕРИШИ МАСА [F8]

НОВА МАСА [ctrl O]

ОПЦИИ [F12]

ОДЈАВИ СЕ [ctrl O]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy en-US 11:41

easyPOS корисничко упатство

По доаѓањето на овој екран, може да се избере дали да се дополни или затвори одредена маса (нарачка) или дали да се отвори нова маса (нова нарачка). Доколку некоја маса се откаже тогаш може таа нарачка да се избрише.

Отворање нова маса (нарачка)

НОВА МАСА
[ctrl D]

Со притискање на **НОВА МАСА [ctrl D]** тековно логираниот корисник отвора нова маса внесувајќи го нејзиниот број или име со што се добива следниов екран:

Mile Naskovski Маса: 6 Креиран од: Mile Naskovski на 13.10.2010 12:59 14 октомври 2010

Р.Б.	Опис	Количина	Цена	Износ	*Количина	*Износ	Вкупно
1/3	Газоза	2,00	60,00	120,00	1,00	60,00	180,00
2/2	Пепси	2,00	70,00	140,00	1,00	70,00	210,00
							140,00

Избраните артикли се подредуваат во ова поле

Вкупно додадени количини на артикли за целата нарачка

Моментално додадени количини на артикли со најновото внесување

Вкупно: 400,00 130,00 530,00

Топ артикли:

Газоза [a 1]	Пепси [a 2]	Кока кола [a 3]	Ракија жолта неготинска 0,04 [a 4]	Спрајт [a 5]	Фруктал [a 6]	Пелистерка [a 7]	Шифра/Опис на артикал [s]:
Тоник [a 8]	Со единечен клик се кликува на копчето и се додава количина 1. Ова е список на предефинираните најпродавани "Топ" артикли.					Доколку посакуваниот артикл не се наоѓа во Топ артиклите овде може да се побара по шифра или назив и се кликува на Барај	

Групи на артикли: (1/1)

Алкохолни [g 1]	Аперитиви [g 2]	Вина [g 3]	кафиња [g 4]	Коктели [g 5]	минерални води [g 6]	Пива [g 7]	Сладолед [g 8]
Сокови [g 9]	Топло чоколадо [g 10]	Со притиснување на копче за група на артикли се добива список на артиклите кои припаѓаат на таа група заедно со цената и количината која се наоѓа на залиха					

Навигација во групата при пребарување на артикли и враќање назад за избор на друга група

Доколку е внесена погрешна ставка со кликување може истата да се промени

По внесувањето на посакуваните артикли, се кликува на Потврди нарачка. Кликнувањето Ве враќа назад на екранот за логирање. Подоцна можете да ја дополните нарачката со

Со кликување на Печати сметка се отпечатува фискална сметка и нарачката се затвора. После ова нарачката повеќе не може да се менува или дополнува

Доколку имате термален печатар можете да отпечатите сметка на термалната хартија


← ↑ →

Промени ставка [ctrl P] Потврди нарачка [F6] Печати сметка [F5] Печати сметка на ПОС принтер [F4] Тастатура [F11] Откажи [F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy en-US 12:07

easyPOS корисничко упатство

Печатење на фискалната сметка се извршува со притискање на копчето



при што ви се појавува следниов дијалог прозорец:

Дијалог прозорецот е насловен 'Наплата и издавање на фискална сметка'. Иако е дел од еден прозорец, тој содржи неколку под-секции. Првата секција е 'Начин на плаќање:' со паѓајќо мени со избор на 'Во готово'. Втората секција е 'Износ за наплата:' со голема вредност '425.00'. Трета секција е 'Уплатено:' со текстово поле со вредност '500'. Четврта секција е 'Кусур:' со вредност '75.00'. Под овие секции е црвен текст: 'Фискалниот принтер не печати фискални сметки!'. На дното се наоѓаат три копчета: 'Печати сметка', 'Тастатура' и 'Откажи'.

Во полето **Уплатено:**, ја впишувате сумата којашто вашиот клиент ја уплатува и кликувате на Печати сметка.

Исто така како начин на плаќање е предвиден и месечно фактурирање кон фирми и лица со кои постои договор за безготовинско плаќање. На пример кога некоја компанија организира деловни средби во ресторанот во текот на месецот а плаќа безготовински на фактура на крајот на месецот. Услов за оваа опција да работи е сметката да е отпечатена на ПОС принтер а не како фискална сметка (инаку би се дуплирал прометот ако се испечатат фискални сметки).

easyPOS корисничко упатство

Admin Sysdef Маса: 2 Корисник: Admin Sysdef создадена на 15.11.2010 10:03 15 ноември 2010

Р.Б.	Опис	Количина	Ед. мера	Цена	Износ	*Количина	*Износ	Вкупно
1001	Кока кола	2,00	парче	100,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2002	Фанта	2,00	парче	80,00	160,00	0,00	0,00	160,00

Вкупно 0,00 360,00

Топ артикли:

Кока кола [a 1] Фанта [a 2]

Групи на артикли: (1/1)

Производи [g 1] Услуги [g 2]

Изберете опција

Фискален принтер ☒

ПОС принтер (Исклучен) ☐

Потврди Откажи

Шифра/Опис на артикл [s]:

Барај

Кога нарачката ќе биде подготвена кликувајте на печати сметка како и во случајот со нормална сметка

Потоа наместо на фискален принтер сметката ја печатите на ПОС принтер (потребно е да го поседувате и да е инсталиран на компјутерот)

← ↑ → 🏠 Промени ставка [ctrl P] Потврди нарачка [F5] Печати сметка [F4] Попуст [F4] Префрли маса [F4] Тастатура [F11] Откажи [F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy en-US 12:11

По печатењето на сметката на ПОС принтерот се оди во Извештаи каде се наоѓа Извештајот за сметки. Таму е потребно да се изврши следната активност:

easyPOS корисничко упатство

ИЗВЕШТАЈ ЗА СМЕТКИ

Филтер: Датум од: Датум до: Тип: Страна:

Дополнителни филтри: Магазин: Сите; Корисник: Сите; Начин на плаќање: Сите; Час од: 00:00; Час до: 23:59; Коминент: Сите

Реден број	Коминент	Тип на документ	Број	Датум	Датум дослева	Сторен	Завршен	Корисник	Сума
1	Непознат купув.	Фискална сметка		2 15.11.2010	15.11.2010	☑	☑	Admin Sysdef	0.00
2	Непознат купув.	Фискална сметка		1 15.11.2010	15.11.2010	☑	☑	Admin Sysdef	280.00

Во дополнителни филтри можете да изберете опција да ги прикаже сметките кон одреден коминент

Потоа ги селектирайте потребните сметки (треба да бидат напишани со сиво како фискално не испечатен документ)

Потоа ќе стане достапна опцијата Креирај фактура. По креирањето ќе добиете фактура со опис Угостителска услуга со вредноста на сите сметки збирно

- - Сторен документ
- - Оригинален сторниран документ
- - Фискално не испечатен документ
- - Оригинален делумно сторниран
- - Делумно сторен

Вкупно: 280,00

Креирај фактура
[F7]

Преглед и печатење
[ctrl P]

Дополнителни филтри
[ctrl E]

Тастатура
[F11]


Назад
[F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy


en-US 12:14

Извештаи


Доколку сакате да пристапите кон стандардните извештаи тоа можете да го направите

преку притискање на копчето  или F12, потоа ви се појавува следниот екран:




Ја одбирате опцијата  при што ви се појавува листата со стандардните извештаи.

Евиденција во трговијата на мало



Со избирање на опцијата



го добивате

следниот екран:

easyPOS корисничко упатство

Евиденција во трговија на мало

Филтер: Магазин: Сите Датум од: 06.07.2010 Датум до: 06.07.2010 Скратен: ☐

Реден број	Назив на документ	Датум на документ	Набавна вредност на стоките со ДДВ	Продажна вредност на стоките со ДДВ	Дневен промет на стоките со ДДВ
1	Фискална сметка 50	06.07.2010	0.00	0.00	500.00
2	Фискална сметка 51	06.07.2010	0.00	0.00	-300.00

Вкупно: 0.00 0.00 200.00

☐ - Сторен документ
☐ - Оригинален сторниран документ
☐ - Фискално не испечатен документ

Печати [F5] Прикажи документ [ctrl P] Тастатура [F11] Назад [F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy en-US 13:04

Во овој извештај имате повеќе опции. Доколку имате повеќе продавници можете да ја видите евиденцијата во трговија на мало за секоја одделно, со селектирање на

Магазин: Продавница 1
Сите
Продавница 1

посакуваната продавница преку опаѓачкото мени.

Со одбирање на временскиот интервал во полињата:

Датум од: 06.07.2010 Датум до: 06.07.2010

одбирате временски интервал за којшто ќе ви биде прикажан извештајот.

Со селектирање на полето Скратен: ☒ го добивате извештајот во сумарна форма.

easyPOS корисничко упатство

Како во примеров:

Евиденција во трговија на мало

Филтер:

Магазин: Продавница 1

Датум од: 06.07.2010

Датум до: 06.07.2010

Скратен: ☒

Реден број	Назив на документ	Датум на документ	Набавна вредност на стоките со ДДВ	Продажна вредност на стоките со ДДВ	Дневен промет на стоките со ДДВ
1	Фискална сметка	06.07.2010	0.00	0.00	200.00

- Сторен документ

- Оригинален сторниран документ

- Фискално не испечатен документ

Вкупно:

0.00

0.00

200.00

Печати [F5]

Тастатура [F11]

Назад [F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy

en-US 13:15

Со притискање на копчето



можете да го отпечатите извештајот:

easyPOS корисничко упатство

Евиденција во трговија
Скратен извештај за период од 06.07.2010 до 06.07.2010 за магацин Продавница 1

Трговец: Акцент - дооел
Адреса: бул. Илинден 67, 1000 Скопје
ДДВ број: МК4030995135699

Реден број	Датум на книжење	Документ	Датум на документ	Набавна вредност на стоките со ДДВ	Продажна вредност на стоките со ДДВ	Дневен промет
1	06.07.2010	Фискална сметка	06.07.2010	0.00	0.00	200.00
Вкупно:				0.00	0.00	200.00

Печати [ctrl P]

Откажи [F12]

Со притискање на копчето

Печати
[F5]

 го печатите извештајот за посакуваниот период:

easyPOS корисничко упатство

Евиденција во трговија
Детален извештај за период од 06.07.2010 до 06.07.2010 за магацин Продавница 1

Трговец: Акцент - дооел
Адреса: бул. Илинден 67, 1000 Скопје
ДДВ број: МК4030995135699

Реден број	Датум на книжење	Документ	Датум на документ	Набавна вредност на стоките со ДДВ	Продажна вредност на стоките со ДДВ	Дневен промет
1	06.07.2010	Фискална сметка 50	06.07.2010	0.00	0.00	500.00
2	06.07.2010	Фискална сметка 51	06.07.2010	0.00	0.00	-300.00
Вкупно:				0.00	0.00	200.00

Печати [ctrl P]

Откажи [F12]

Прикажи документ
[ctrl P]

А со селектирање на фискалната сметка и клик на копчето **Прикажи документ [ctrl P]**, можете да отпечатите сметко-потврда за бараната фискална сметка. По притискање на копчето ви се појавува следниов дијалог прозорец:

easyPOS корисничко упатство

	06.07.2010	0.00	
--	------------	------	--

Коминтент

Коминтент:

Адреса:

Потврди **Тастатура** **Откажи**

Го внесувате името на коминтентот и неговата адреса, коешто потоа се појавува на сметко-потврдата.



Акцент - дооел
Адреса: бул. Илинден 67, 1000 Скопје
ДДВ број: МК4030995135699
Жиро сметка: 00002545800545
Банка: Tutunska Banka
Телефон: 02/3133122 Факс: 02/3290422

Сметкопотврда бр: 50

Излезен магацин: Продавница 1
Коминтент: ABC Kompani
Адреса: Ruzveltova

Дата: 06.07.2010

Реден број	Опис	Количина	Ед. цена	Попуст	ДДВ	Ед. цена без ДДВ	Ед. ДДВ	Вкупно ДДВ	Износ
1	000024 Француски сендвич	5.00	100.00	0.00 %	18.00 %	84.7458	15.2542	76.2712	500.00

Датум дослева:
06.07.2010
Начин на плаќање: Во готово

Износ без ДДВ: 423.73 денари
Вкупно 18% ДДВ : 76.27 денари
Вкупно ДДВ: 76.27 денари
Износ со ДДВ: 500.00 денари

Примил

Изработил
Admin Sysdef

Директор

Печати [ctrl P] **Откажи [F12]**

Со притискање на копчето



излегувате од извештајот за евиденција на мало.

Лагер листа



easyPOS корисничко упатство




Со избирање на извештајот , ви се појавува листата со артикли и нивни моментални количини.

Лагер листа

Филтер: Магазин: Сите Тип на цена: Малопродажна цена Страна: Сите


Шифра	Артикал	Магазин	Количина	Средна цена без ДДВ	Средна цена со ДДВ	Тип на цена
000001	Леб бел пченичен Цимбо	Главен магацин	100.00	32.00	37.76	0.00
000002	Леб црн Цимбо	Продавница	35.00	25.00	29.50	35.00
000002	Леб црн Цимбо	Главен магацин	100.00	30.00	35.40	30.00
000003	Пелистерка Копа 1.5 л	Продавница	100.00	30.00	35.40	35.00
000003	Пелистерка Копа 1.5 л	Главен магацин	150.00	31.33	36.97	0.00


 - Аларм количина Вредност: 17,434.45 7,725.00

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy mk-MK 11:40

При што имате опции за избирање на магацини за коишто ќе биде прикажана лагер листата, како и типот на цена којашто ќе биде прикажана. Покрај ова имате и опција за проверка на материјална картица за одреден артикл, од листата.

Со селектирање на копчето  ќе ви бидат испечатени сите страни од лагер


листата, со селектирање на копчето  ќе ви биде испечатена само тековната страна.

Со селектирање на артиклот и притискање на копчето  се добива испис на материјалната картица за селектираниот артикл, како во примеров:

easyPOS корисничко упатство

Материјална картица За артикл:Пелистерка Кола 1.5 л Шифра:000003 За магацин:Главен магацин							
Р. Б.	Коминтент	Датум	Документ	Количина влез	Количина излез	Лагер	Prosecna_nabavna_c
1	АК Трејд	11.11.2010	Приемница 3	50.0	0.0	50.0	3
2	АК Трејд	12.11.2010	Приемница 5	100.0	0.0	150.0	3
3	Сопствено претпријатие	12.11.2010	Препратница во малопродажба 3	0.0	100.0	50.0	3
4	Џимбо маркет ДОО	12.11.2010	Приемница 7	100.0	0.0	150.0	3
5	АК Трејд	12.11.2010	Приемница 8	50.0	0.0	200.0	3
6	Сопствено претпријатие	12.11.2010	Препратница во малопродажба 4	0.0	50.0	150.0	3
7	АК Трејд	12.11.2010	Приемница 9	50.0	0.0	200.0	3
8	Сопствено претпријатие	12.11.2010	Препратница во малопродажба 5	0.0	30.0	170.0	3
Вкупно:				350.0	180.0	170.0	
				Печати [ctrl P]		Откажи [F12]	

Од ова мени можете да креирате попис. Пописот се прави на тој начин што најпрво се селектира магацинот за којшто ќе биде важечки документот за попис и типот на цена,

откако ќе извршите селекција во овие полиња го притискате копчето , и ги внесувате количините кои ги имате пронајдено на залиха. easyPOS ќе ја прокнижи разликата,но потребно е да биде извршено порамнување на пописот, коешто е објаснето во следната точка.

easyPOS корисничко упатство

Креирање на попис од лагер

Тип на документ: Попис

Датум: 06.07.2010

Забелешка: Креирано од лагер

Оригинален број:

Коминтент: асс Акцент Компјутери

Влезен магацин: Главен магацин

Р.Б.	Шифра	Опис	Количина	Цена со ДДВ	Попуст (%)	ДДВ (%)	Износ
1	Norton	Norton Antivirus 2005	15.00	0.00	0.00	18.00	0.00
2	Одржување	Одржување ФИС	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
3	Затп	Транспортни услуги	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
4	40011	nov test artikl	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
5	5000020	Миле Турско кафе	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
6	610001	PIZZA	500	0.00	0.00	5.00	0.00
7	7000023	Кашкавал	130	0.00	0.00	18.00	0.00
8	8000024	Француски сендвич	21.00	0.00	0.00	18.00	0.00
9	9112	Ракија литар	26.00	0.00	0.00	18.00	0.00

Износ без ДДВ:

0.00

Вкупно ДДВ:

0.00

Износ со ДДВ:

0.00

Сними
[F7]

Тастатура
[F11]

Откажи
[F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy

en-US 15:23


Пописот се зачувува со притискање на копчето . Системот ви предлага дијалог прозорец, каде што ве прашува дали сакате да продолжите? По потврдата, пописот е прокнижен.

Дали сте сигурни дека сакате да продолжите?

Да

Не

Извештај за попис



Со одбирање на копчето



влегувате во листа со пописи.

easyPOS корисничко упатство

Извештај за попис и порамнување на попис

Филтер: Датум од: 01.07.2010 Датум до: 06.07.2010 Страна: 1

Реден број	Назив на документ	Датум на документ	Количина на попис	Количина на лагер	Разлика	Вредност	Порамнет со документот
1	Попис 10	06.07.2010	692.30	699.86	-7.56	0.00	
2	Попис 9	01.07.2010	3,500.00	3,955.05	-455.05	-136,515.00	Порамнување попис 9

 - Порамнет попис

Прикажи порамнување на попис [F6]

Порамни попис [ctrl P]

Тастатура [F11]

Назад [F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy en-US 15:30

На екранот погоре ви е прикажана листа со пописи, од коишто едниот е порамнет а другиот - не. За да го извршите порамнувањето на пописот потребно е да го селектирате пописот за којшто сакате да извршите порамнување, и потоа да притиснете на копчето



Извештај за попис и порамнување на попис

Филтер: Датум од: 01.07.2010 Датум до: 06.07.2010 Страна: 1

Реден број	Назив на документ	Датум на документ	Количина на попис	Количина на лагер	Разлика	Вредност	Порамнет со документот
1	Попис 10	06.07.2010	692.30	699.86	-7.56	0.00	
2	Попис 9	01.07.2010	3,500.00	3,955.05	-455.05	-136,515.00	Порамнување попис 9

 - Порамнет попис

Прикажи порамнување на попис [F6]

Порамни попис [ctrl P]

Тастатура [F11]

Назад [F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy en-US 15:38

easyPOS корисничко упатство

По потврдата за порамнување, системот го врши порамнувањето.

Извештај за попис и порамнување на попис

Филтер:

Датум од: 01.07.2010

Датум до: 06.07.2010

Страна: 1

Реден број	Назив на документ	Датум на документ	Количина на попис	Количина на лагер	Разлика	Вредност	Порамнет со документот
1	Попис 10	06.07.2010	692.30	699.88	-7.58	0.00	Порамнување попис 10
2	Попис 9	01.07.2010	3,500.00	3,955.05	-455.05	-136,515.00	Порамнување попис 9

- Порамнет попис

Прикажи порамнување на попис [F6]


Порамни попис [ctrl P]

Тастатура [F11]

Назад [F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy

en-US 15:41

Доколку сакате да го видите порамнувањето на пописот, тоа го правите со селектирање на порамнувањето и притискање на копчето .

Приказот за порамнување на попис изгледа како на следнава слика:

easyPOS корисничко упатство



Акцент - дооел
Адреса: бул. Илинден 67, 1000 Скопје
ДДВ број: МК4030995135699
Жиро сметка: 00002545800545
Банка: Tutunska Banka
Телефон: 02/3133122 Факс: 02/3290422

Порамнување попис бр: 10

Влезен магацин: Главен магацин
Коминтент: асс Акцент Компјутери
Адреса: бул. Илинден 67 Скопје
Забелешка: Креирано од лагер

Дата: 06.07.2010

Реден број	Опис	Количина	Ед. цена	Попуст	ДДВ	Ед. цена без ДДВ	Ед. ДДВ	Вкупно ДДВ	Износ
1	Norton Antivirus 2005 Norton	0.00	0.00	0.00 %	18.00 %	0.0000	0.0000	0.0000	0.00
2	PIZZA 10001	-7.56	0.00	0.00 %	5.00 %	0.0000	0.0000	-0.0000	-0.00
3	Кашкавал 000023	0.00	0.00	0.00 %	18.00 %	0.0000	0.0000	0.0000	0.00
4	Француски сендвич 000024	0.00	0.00	0.00 %	18.00 %	0.0000	0.0000	0.0000	0.00
5	Ракија литар тт2	0.00	0.00	0.00 %	18.00 %	0.0000	0.0000	0.0000	0.00

Износ без ДДВ: 0.00 денари

Вкупно ДДВ: 0.00 денари

Износ со ДДВ: 0.00 денари

Печати [ctrl P]

Откажи [F12]

Со ова го имате извршено порамнувањето на пописот, доколку сакате да се вратите на

Назад
[F12]

почетниот екран користете го копчето .

easyPOS корисничко упатство

ОТВОРЕНИ СТАВКИ

Филтер: Датум од: Датум до: Тип: Страна:

Дополнителни филтри: Статус: Сите; Магазин: Сите; Корисник: Сите; Датум доспева од: Сите; Датум доспева до: Сите; Коминтент: Сите

Коминтент	Тип на документ	Број	Датум	Датум доспева	Корисник	Сума	Уплати/Исплати	Отворено салдо
Сопствено претпријатие	Препратница во ма...	5	12.11.2010	12.11.2010	Admin Sysdef	0.00	0.00	0.00
Сопствено претпријатие	Препратница во ма...	4	12.11.2010	12.11.2010	Admin Sysdef	0.00	0.00	0.00
Џимибо маркет ДОО	Влезна фактура	3	12.11.2010	12.11.2010	Admin Sysdef	7,316.00	7,316.00	-0.00
Џимибо маркет ДОО	Влезна фактура	2	12.11.2010	12.11.2010	Admin Sysdef	3,776.00	3,776.00	-0.00
Џимибо маркет ДОО	Фактура	4	12.11.2010	12.11.2010	Admin Sysdef	6,500.00	6,500.00	0.00
АК Трејд	Фактура	3	12.11.2010	12.11.2010	Admin Sysdef	599.91	599.91	0.00
Сопствено претпријатие	Препратница во ма...	3	12.11.2010	12.11.2010	Admin Sysdef	0.00	0.00	0.00
АК Трејд	Фактура	2	12.11.2010	12.11.2010	Admin Sysdef	177.00	177.00	0.00
Сопствено претпријатие	Препратница во ма...	2	12.11.2010	12.11.2010	Admin Sysdef	0.00	0.00	0.00
Џимибо маркет ДОО	Фактура	1	11.11.2010	11.11.2010	Admin Sysdef	174.99	174.99	0.00
АК Трејд	Влезна фактура	1	11.11.2010	11.11.2010	Admin Sysdef	590.00	590.00	-0.00
Сопствено претпријатие	Препратница во ма...	1	11.11.2010	11.11.2010	Admin Sysdef	0.00	0.00	0.00

- Неплатени

- Платени

- Преплатени

Вкупно:

19,133.91
19,133.90
0.01

Печати тековна страна [F1]

Уплати/Исплати [F8]

Преглед и печатење [ctrl P]

Дополнителни филтри [ctrl E]

Тастатура [F11]

Назад [F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy en-US 14:20

Со притискање на копчето  се добива испис на сите влезни и злезни фактури од тековната страна како во примеров:

easyPOS корисничко упатство

ОТВОРЕНИ СТАВКИ извештај за период од 01.11.2010 до 12.11.2010 Тип: Сите; Дополнителни филтри: Статус: Сите; Магазин: Сите; Корисник: Сите; Датум доспева од: Сите; Датум доспева до: Сите; Коминтент: Сите							
Реден број	Коминтент	Тип на документ	Број	Датум	Датум доспева	Корисник	Сума
1	АК Трејд	Фактура	6	12.11.2010	12.11.2010	Admin Sysdef	1,750.
2	АК Трејд	Фактура	5	12.11.2010	12.11.2010	Admin Sysdef	1,750.
3	Сопствено претпријатие	Препратница во малопродажба	5	12.11.2010	12.11.2010	Admin Sysdef	0.
4	Сопствено претпријатие	Препратница во малопродажба	4	12.11.2010	12.11.2010	Admin Sysdef	0.
5	Џимбо маркет ДОО	Влезна фактура	3	12.11.2010	12.11.2010	Admin Sysdef	7,316.
6	Џимбо маркет ДОО	Влезна фактура	2	12.11.2010	12.11.2010	Admin Sysdef	3,776.
7	Џимбо маркет ДОО	Фактура	4	12.11.2010	12.11.2010	Admin Sysdef	6,500.
8	АК Трејд	Фактура	3	12.11.2010	12.11.2010	Admin Sysdef	599.
9	Сопствено претпријатие	Препратница во малопродажба	3	12.11.2010	12.11.2010	Admin Sysdef	0.
10	АК Трејд	Фактура	2	12.11.2010	12.11.2010	Admin Sysdef	177.
11	Сопствено претпријатие	Препратница во малопродажба	2	12.11.2010	12.11.2010	Admin Sysdef	0.
12	Џимбо маркет ДОО	Фактура	1	11.11.2010	11.11.2010	Admin Sysdef	174.
13	АК Трејд	Влезна фактура	1	11.11.2010	11.11.2010	Admin Sysdef	590.
14	Сопствено претпријатие	Препратница во малопродажба	1	11.11.2010	11.11.2010	Admin Sysdef	0.
			Печати [ctrl P]		Откажи [F12]		

Со селекција на фактурата и притискање на копчето



се врши уплата или исплата на влезни и излезни фактури.

easyPOS корисничко упатство

Уплати за Фактура број: 5 , за АК Трејд , креиран од Admin Sysdef , датум на документ 12.11.2010

Филтер:

Датум	Корисник	Забелешка	Вредност
-------	----------	-----------	----------

Сума на документ: 1,750.00 Вкупно Уплати: 0.00 Разлика: 1,750.00

Додади
[ctrl D]

Промени
[ctrl P]

Избриши
[ctrl I]

Тастатура
[F11]

Назад
[F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy en-US 14:49

Со притискање на копчето Додади се внесуваат уплатите за селектираната фактура,
со притискање на копчето Промени се врши измена на веќе внесени уплати,
со притискање на копчето Избриши се врши бришење на селектираната уплата.

easyPOS корисничко упатство

Уплати за Фактура број: 5 . за АК Трејд . креиран од Admin Sysdef . датум на документ 12.11.2010

Филтер:

Внесување нова Уплата

Дата: 12.11.2010

Вредност:

Забелешка:

Потврди [F7] Тастатура [F11] Откажи [F12]


Сума на документ: 1,750.00 Вкупно Уплати: 0.00 Разлика: 1,750.00

Додади [ctrl D] Промени [ctrl P] Избриши [ctrl I] Тастатура [F11] Назад [F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy en-US 14:52

Уплатите можат да бидат делумни и целосни, од тоа зависи и статусот којшто ќе стои на листата со отворени ставки.

easyPOS корисничко упатство



Со притискање на копчето се добива преглед на селектираната фактура.

АКЦЕНТ
COMPUTERS

Акцент - дооел
Адреса: Адреса: бул. Илинден 67, 1000 Скопје
Даночен број: ДДВ број: МК4030995135699
Жиро сметка: Банка
Банка: 12365478554
Телефон: Телефон: 02/3133122 **Факс:** 02/3290422

Фактура бр: 6

Излезен магацин: Продавница
Коминтент: АК Трејд
Адреса: Илинденска бр.1 Скопје
Забелешка: Креирано од документ Фактура 5

Дата: 12.11.2010

Реден број	Опис	Датум	Количина	Единица мерка	Ед. цена	Попуст	ДДВ	Ед. цена без ДДВ	Ед. ДДВ	Вкупно ДДВ	Износ
1	000003 Пелистерка Кола 1.5 л	12.11.2010	50.00	парче	35.00	0.00 %	18.00 %	29.66	5.34	266.95	1,750.00

Датум доспева:

Износ без ДДВ: 1 483.05 денари

Печати [ctrl P]

Откажи [F12]



Со притискање на копчето може да се изврши пребарување на сите фактури по шифра на коминтент или име на коминтент.

easyPOS корисничко упатство

Филтер:

Датум:

Дополнителни филтри: Статус: Сите; Магазин:

Коминент	Тип на документ
АК Трејд	Фактура
АК Трејд	Фактура
АК Трејд	Фактура
АК Трејд	Фактура
АК Трејд	Влезна фактура

Неплатени

Платени

Преплатени

Печати тековна страна [F1]

ОТВОРЕНИ СТАВКИ

Дополнителни филтри

Датум доспева од:

Датум доспева до:

Статус:

Магазин:

Корисник:

Шифра:

Опис:

Барај коми...

Избран коминент: 000011 АК Трејд

Потврди [F7]

Тастатура [F11]

Откажи [F12]

Страна:

интент: 000011 АК Трејд

Уплати/Исплати	Отворено салдо
1,750.00	0.00
1,750.00	0.00
599.91	0.00
177.00	0.00
590.00	-0.00

4,866.910.00

Потврди [F7]

Тастатура [F11]

Откажи [F12]

Потврди [F8]

Преглед и печатење [ctrl P]

Дополнителни филтри [ctrl E]

Тастатура [F11]

Назад [F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy

en-US15:09

Избришани ставки


Со избирање на оваа опција од менито се добива листа на сите избришани ставки, документот од кадешто се избришани, како и износот на избришани ставки.

При што селекцијата може да биде ограничена од датум до датум, како и по корисник којшто го има извршено бришењето на ставките.

ИЗБРИШАНИ СТАВКИ									
Филтер:		Датум од:	01.11.2010	Датум до:	12.11.2010	Корисник:	Сите	Страна:	Сите
Дополнителни филтри: Магазин: Сите; Час од: 00:00; Час до: 23:59; Коминент: Сите									
Реден број	Артикал	Документ	Корисник	Датум	Количина	Цена	Попуст	Сума	
1000001	Леб бел пченичен Цимбо	Фискална сметка 1	Admin Sysdef	11.11.2010 13:47:34	1	0	0	0.00	
2000002	Леб црн Цимбо	Фискална сметка 3	Admin Sysdef	11.11.2010 15:09:48	1	35	0	35.00	
3000002	Леб црн Цимбо	Фискална сметка 6	Admin Sysdef	12.11.2010 10:15:56	20	35	0	700.00	
4000002	Леб црн Цимбо	Фискална сметка 7	Admin Sysdef	12.11.2010 10:18:17	1	35	0	35.00	
5000002	Леб црн Цимбо	Фискална сметка 6	Admin Sysdef	12.11.2010 10:21:57	1	35	0	35.00	
Вкупно: 805.00									
Дополнителни филтри [ctrl E]			Тастатура [F11]			Назад [F12]			
Copyright © 2009 - 2010 by Synergy en-US 15:29									

Евиденција во трговија на услуги

Овој извештај служи за евиденција на продажбата на услуги, претходно услугата е потребно да биде воведена во софтверот како тип на артикл - услуга.

Со притискање на копчето  го добивате извештајот во следниов формат:

Евиденција во трговијата на услуги								
Филтер:		Магазин: Сите	Датум од: 12.11.2010	Датум до: 12.11.2010				
Реден број	Датум на книжење	Број и назив на документот	Датум на документот	Назив	Назив на извршени трговски услуги	Износ на вред... услугите со ддв	Износ ддв	Износ на наплатени усл...
1	12.11.2010	Фискална сметка 0	12.11.2010	Фискална сметка	Пакување	100	15.254	100

- Сторен документ

- Оригиналнен сторниран документ

- Фискално не испечатен документ

- Оригиналнен делумно сторниран

- Делумно сторен

Вкупно: 100.00 15.25 100.00

Печати [F5]

Прикажи документ [ctrl P]

Тастатура [F11]

Назад [F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy en-US 15:41

При што ги имате опциите за печатење и прикажување на документите.

Разлика во цени

Овој извештај служи како средство за контрола на профитната маржа по артикал.

РАЗЛИКА ВО ЦЕНИ

Со притискање на копчето  го добивате следниов прозорец, каде што го наведувате периодот за анализа, магацинот за којшто ќе биде извршена анализата, како и групата на артикли за којашто ќе се однесува истата.

По одбирањето на бараните критериуми се добива извештајот којшто е во следниов облик:


Разлика во цени извештај за период од 12.11.2010 до 12.11.2010										
Трговец: Акцент - дооел Адреса: Адреса: бул. Илинден 67, 1000 Скопје Даночен број: ДДВ број: МК4030995135699										
Реден број	Документ	Датум на документот	Шифра	Опис на артиклот	Количина	Набавна цена без ддв	Продажна цена без ддв	Разлика	Маржа	Вкупно разлика
1	Фискална сметка-9	12.11.2010	000003	Пелистерка Кола 1.5 л	4.0	30.86	28.18	-2.69	-8.70%	-10.75
2	Испратница-3	12.11.2010	000003	Пелистерка Кола 1.5 л	50.0	30.86	29.66	-1.20	-3.90%	-60.22
3	Фискална сметка-8	12.11.2010	000003	Пелистерка Кола 1.5 л	4.0	30.86	29.66	-1.20	-3.90%	-4.81
4	Фискална сметка-8	12.11.2010	000002	Леб црн Џимбо	4.0	25.00	29.66	4.66	18.64%	18.64
5	Фискална сметка-7	12.11.2010	000002	Леб црн Џимбо	3.0	25.00	29.66	4.66	18.64%	13.98
6	Фискална сметка-7	12.11.2010	000003	Пелистерка Кола 1.5 л	3.0	30.86	29.66	-1.20	-3.90%	-3.61
7	Фискална сметка-6	12.11.2010	000002	Леб црн Џимбо	1.0	25.00	29.66	4.66	18.64%	4.66
8	Фискална сметка-6	12.11.2010	000003	Пелистерка Кола 1.5 л	1.0	30.00	29.66	-0.34	-1.13%	-0.34
9	Испратница-2	12.11.2010	000002	Леб црн Џимбо	5.0	25.00	29.66	4.66	18.64%	23.30
10	Испратница-2	12.11.2010	000002	Леб црн Џимбо	5.0	25.00	29.66	4.66	18.64%	23.30
Вкупно:						278.46	295.12	16.67	5.99%	4.16

Креирање, модификација и печатење на документи

Во ова мени се влегува со притискање на копчето

КРЕИРАЊЕ, МОДИФИКАЦИЈА, ПРЕГЛЕД
И ПЕЧАТЕЊЕ НА ДОКУМЕНТИ
[F10]

од главното мени.



По влезот во менито ви се покажува листа на документи коишто се стандардни при инсталација на системот.

easyPOS корисничко упатство

На пример:

Креирање, модификација, преглед и печатење на документи

Филтер:

Страна: Сите ▼

Шифра	Опис	Материјален	Финансиски	Влезен/Излезен	Фискален	Цена со ДДВ
011	Одобрение за попуст	☐	☒	Излезен	☐	☐
001	Нарачка до добавувач	☐	☐	Излезен	☐	☐
002	Приемница	☒	☐	Влезен	☐	☐
003	Влезна фактура	☐	☒	Влезен	☐	☐
004	Препратница	☒	☐	Влезен и излезен	☐	☐
005	Испратница	☒	☐	Излезен	☐	☐
006	Фактура	☐	☒	Излезен	☐	☐
000	Фискална сметка	☒	☒	Излезен	☒	☐
007	Полисна листа	☐	☐	Влезен	☐	☐
008	Порамнување на попис	☒	☐	Влезен	☐	☐
009	Нивелација	☐	☒	Влезен	☐	☐
015	Препратница во малопродажба	☒	☒	Влезен и излезен	☐	☐
016	ФактураПОС	☐	☒	Излезен	☐	☐

Нов документ
[F9]

Прикажи документи
[F10]

Тастатура
[F11]

Назад
[F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy

en-US 15:59

Во колоната шифра е шифрата на типот на документ зададен од програмата, во полето опис е даден описот на типот на документ, полето Материјален значи дали типот на документ се однесува и на материјалното работење, полето Финансиски значи дали типот на документ креира финансиски движења, полето Влезен/Излезен означува дали типот на документ е влезен или излезен, полето Фискален значи дали типот на документ е задолжен за печатење на фискални сметки. Доколку вашата компанија има само еден магацин и тоа малопродажен, опцијата за креирање на нови типови на документи е оневозможена поради законската и практичната ограниченост во поглед на користењето на типовите на документи.

Во упатството детално ќе ви биде прикажана обработката на следниве типови на документи:


- Фактура
- Испратница
- Препратница во Малопродажба(ПЛТ)

Фактура

Може да биде креирана на 3 начина:

- Директно од главното мени со селектирање на типот на документ и

притискање на копчето



Креирање, модификација, преглед и печатење на документи

Филтер:

Страна: 1

Шифра	Опис	Материјален	Финансиски	Влезен/Излезен	Фискален
000	Фискална сметка	☒	☒	Излезен	☒
003	Фактура Приемница	☒	☒	Влезен	☐
002	Фактура Испратница	☒	☒	Излезен	☐
001	Приемница	☒	☐	Влезен	☐
004	Испратница	☒	☐	Излезен	☐
005	ПЛТ	☒	☐	Влезен и излезен	☐
006	Фактура Влез	☐	☒	Влезен	☐
007	Фактура Излез	☐	☒	Излезен	☐
008	Препратница	☒	☐	Влезен и излезен	☐
009	Попис	☐	☐	Влезен	☐
010	Порамнување попис	☒	☐	Влезен	☐
011	Понуда	☐	☐	Непознато	☐
012	Нивелација	☐	☒	Излезен	☐
013	Одобрение за полуст	☐	☒	Излезен	☐
014	test	☒	☒	Влезен	☐

Нов документ [F9]

Прикажи документи [F10]

Тастатура [F11]

Назад [F12]


Copyright © 2009 - 2010 by Synergy

en-US 10:30

easyPOS корисничко упатство

- Со двоклик на типот на документ, при што се влегува во менито за тој тип на

документ и притискање на копчето



Креирање, модификација, сторнирање, преглед и печатење на документи од тип: Фактура

Филтер: Датум од: 01.11.2010 Датум до: 12.11.2010 Корисник: Сите Страна: Сите

Реден број	Комитент	Тип на документ	Број	Датум	Датум доспева	Сторен	Завршен	Корисник	Статус	Сума
1	АК Трејд	Фактура	6	12.11.2010	12.11.2010	☐	☒	Admin Sysdef	Платен	1,750.00
2	АК Трејд	Фактура	5	12.11.2010	12.11.2010	☐	☒	Admin Sysdef	Платен	1,750.00
3	Цимбо маркет ДОО	Фактура	4	12.11.2010	12.11.2010	☐	☒	Admin Sysdef	Платен	6,500.00
4	АК Трејд	Фактура	3	12.11.2010	12.11.2010	☐	☒	Admin Sysdef	Делумно платен	599.91
5	АК Трејд	Фактура	2	12.11.2010	12.11.2010	☐	☒	Admin Sysdef	Платен	177.00
6	Цимбо маркет ДОО	Фактура	1	11.11.2010	11.11.2010	☐	☒	Admin Sysdef	Делумно платен	174.99

■ - Сторен документ ■ - Оригинален сторниран документ
■ - Делумно сторен ■ - Оригинален делумно сторниран


Вкупно: 10,951.91

Нов документ [F9] Промени [F10] Сторнирај [F7] Преглед и печатење [ctrl P] Испрати по email [ctrl E] Ист документ [F6] Уплати [F8] Тастатура [F11] Назад [F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy en-US 16:12

- Со двоклик на типот на документ, при што се влегува во менито за тој тип на

документ и притискање на копчето



и селектирање на ист тип на документ којшто треба да се креира.

Изберете тип на документ	
Шифра	Опис
001	Нарачка до добавувач
002	Приемница
003	Влезна фактура
004	Препратница
005	Испратница
006	Фактура
000	Фискална сметка
007	Пописна листа
015	Препратница во малопродажба
016	ФактураПОС
Затвори	

Без разлика на начинот на којшто имате пристапено, екранот за внес на податоци е истиот, и е како на следнава слика:

Креирање на нов документ

Тип на документ: Фактура

Шифра:

Опис:

Барај коминтент

Коминтент:

Датум: 12.11.2010

Датум доспева: 12.11.2010

Начин на плаќање: Во готово

Забелешка:

Излезен магацин: Продавница

Жиро сметка: Банка 12365478554

Внеси ставки [F7] Тастатура [F11] Откажи [F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy en-US 16:22

Во полето Шифра се става шифрата на коминтентот, во полето Опис се става името на коминтентот, во случај да не ги знаете шифрата и/или името на коминтетот можете да ги

пребарувате коминтентите преку копчето



Во полето Датум се става датумот на фактура, во полето Датум доспева се става датумот на доспевање на фактурата.

Во полето Начин на плаќање се става начинот на којшто ќе биде извршено плаќањето.

Во полето Забелешка се ставаат евентуално некои забелешки доколку за тоа има потреба.

Во полето Излезен магацин, од којшто ќе излезе робата.

Откако ќе ги пополните потребните полиња, притискате на копчето



При што ви се појавува дијалог прозорец за потврда на трансакцијата.

Креирање на нов документ

Тип на документ: Фактура Приемница

Шифра: 000007

Дали сте сигурни дека сакате да продолжите?

Да Не

Комп

Датум д

Начин на плаќање: Во готово

Внеси ставки [F7] Тастатура [F11] Откажи [F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy en-US 13:46

По потврдата, ви се појавува екранот за внес на податоци.

Доколку ја знаете шифрата на артиклот или точниот опис, го внесувате директно во дадените полиња за тоа. Доколку не, тогаш можете да го пребарате артиклот којшто ви е потребен преку дијалог прозорецот којшто ви се отвара со притискање на тастерот ентер, и притискање на копчето Барај.

easyPOS корисничко упатство

Тип на документ: Фактура Приемница

Шифра / Баркод:

Опис:

Барај:

Датум: 07.07.2010

Датум доспева: 07.07.2010

Оригинален број:

Начин на плаќање: Во готово

Забелешка:

Коминтент: 000007 ИМТ Трејд

Влезен магацин: Главен магацин

Изберете артикл									
Р.Б.	Р.Б.	Шифра	Опис	Цена без ДДВ	ДДВ (%)	Пагер	Единица мерка	Износ	
	1	EK089ES	HP Compaq nx8220 C-M360	0.0000	18.00	0.00	ПАРЧЕ		
	2	EK201EA	HP Compaq nx6110 C-M370	0.0000	18.00	0.00	ПАРЧЕ		
	3	865PENEO	MSI MB 865PE NEO3-V	0.0000	18.00	0.00	ПАРЧЕ		
	4	as775lr	Asrock 775XFire-eSATA2	0.0000	18.00	0.00	ПАРЧЕ		
	5	Norton	Norton Antivirus 2005	20.0000	18.00	15.00	ПАРЧЕ		
	6	одржување	Одржување ФИС	0.0000	18.00	0.00	ПАРЧЕ		
	7	трап	Транспортни услуги	0.0000	18.00	0.00	ПАРЧЕ		
	8	RD11PF500	Фискална меморија PF500	0.0000	18.00	0.00	ПАРЧЕ		
	9	RD11SY500	Фискална меморија SY500	0.0000	18.00	0.00	ПАРЧЕ		
	10	RD1SY45	Фискална меморија SY45	0.0000	18.00	0.00	ПАРЧЕ		
	11	SY TAX	Фискален таксиметар SYtax	0.0000	18.00	0.00	ПАРЧЕ		
	12	SY50	Фискална каса Synergy SY50	0.0000	18.00	0.00	ПАРЧЕ		
	13	0011	nov test artikl	0.0000	18.00	0.00	ПАРЧЕ		
								0.00	
								0.00	
								0.00	

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy
en-US 13:55

Внесувате количина од артиклот како и цена без ДДВ.

Ги имате стандардните копчиња:



коешто служи за бришење на одредена ставка од документот,



коешто служи за промена на одредена ставка од документот,



коешто служи за снимање и зачувување на документот



за приказ на тастатура на екран



коешто служи за откажување на фактурата.

easyPOS корисничко упатство

Во главното мени за типот на документот Фактура ги имате следниве опции:

Креирање, модификација, сторнирање, преглед и печатење на документи од тип: Фактура

Филтер: Датум од: 01.11.2010 Датум до: 12.11.2010 Корисник: Сите Страна: Сите


Реден број	Комитент	Тип на документ	Број	Датум	Датум доспева	Сторен	Завршен	Корисник	Статус	Сума
1	АК Трејд	Фактура	6	12.11.2010	12.11.2010	☐	☒	Admin Sysdef	Платен	1,750.00
2	АК Трејд	Фактура	5	12.11.2010	12.11.2010	☐	☒	Admin Sysdef	Платен	1,750.00
3	Цимбо маркет ДОО	Фактура	4	12.11.2010	12.11.2010	☐	☒	Admin Sysdef	Платен	6,500.00
4	АК Трејд	Фактура	3	12.11.2010	12.11.2010	☐	☒	Admin Sysdef	Делумно платен	599.91
5	АК Трејд	Фактура	2	12.11.2010	12.11.2010	☐	☒	Admin Sysdef	Платен	177.00
6	Цимбо маркет ДОО	Фактура	1	11.11.2010	11.11.2010	☐	☒	Admin Sysdef	Делумно платен	174.99

■ - Сторен документ ■ - Оригинален сторниран документ
■ - Делумно сторен ■ - Оригинален делумно сторниран


Вкупно: 10,951.91

Нов документ [F9] Промени [F10] Сторнирај [F7] Преглед и печатење [ctrl P] Испрати по email [ctrl E] Ист документ [F6] Уплати [F8] Тастатура [F11] Назад [F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy en-US 16:25




служи за креирање на нов документ од типот Фактура приемница




служи за промена на некој од постоечките документи, се извршува така што најпрвин се селектира документот, а потоа се притиска на промени.



служи за сторнирање на документи, се извршува така што најпрвин се селектира документот, а потоа се притиска на сторнирај.



служи за преглед и печатење на селектираните документи, при што може да биде испечатено во нормален формат и во ПЛТ формат.



служи за креирање на документ од ист тип.



служи за креирање на уплати по основа на фактура




стандардно копче, за враќање еден чекор назад.

Испратница

Може да биде креирана на 3 начина:

- Директно од главното мени со селектирање на типот на документ и

притискање на копчето



Креирање, модификација, преглед и печатење на документи

Филтер: Страна: Сите ▾

Шифра	Опис	Материјален	Финансиски	Влезен/Излезен	Фискален	Цена со ДДВ
011	Одобрење за полуст	☐	☒	Излезен	☐	☐
001	Нарачка до добавувач	☐	☐	Излезен	☐	☐
002	Приемница	☒	☐	Влезен	☐	☐
003	Влезна фактура	☐	☒	Влезен	☐	☐
004	Препратница	☒	☐	Влезен и излезен	☐	☐
005	Испратница	☒	☐	Излезен	☐	☐
006	Фактура	☐	☒	Излезен	☐	☐
000	Фискална сметка	☒	☒	Излезен	☒	☐
007	Полисна листа	☐	☐	Влезен	☐	☐
008	Порамнување на попис	☒	☐	Влезен	☐	☐
009	Нивелација	☐	☒	Влезен	☐	☐
015	Препратница во малопродажба	☒	☒	Влезен и излезен	☐	☐
016	ФактураПОС	☐	☒	Излезен	☐	☐

Нов документ [F9] Прикажи документи [F10] Тастатура [F11] Назад [F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy en-US 16:27

- Со двоклик на типот на документ, при што се влегува во менито за тој

тип на документ и притискање на копчето



- тип на документ и притискање на копчето  и селектирање на ист тип на документ којшто треба да се креира.



Креирање на нов документ

Тип на документ: Испратница

Шифра:

Опис:

Барај коминент

Коминент:

Забелешка:

Датум: 12.11.2010

Излезен магацин: Продавница

Жиро сметка: Банка 12365478554

Внеси ставки [F7] Тастатура [F11] Откажи [F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy en-US 16:29

Во полето Шифра се става шифрата на коминентот, во полето Опис се става името на коминентот, во случај да не ги знаете шифрата и/или името на коминтетот можете да ги

пребарувате коминентите преку копчето



Во полето Датум се става датумот на испратницата.

Во полето Забелешка се ставаат евентуално некои забелешки доколку за тоа има потреба.

Во полето Излезен магацин, се става магацинот од којшто ќе биде испорачана робата.

Откако ќе ги пополните потребните полиња, притискате на копчето



Во полето Жиро сметка се става жиро сметката на којашто ќе биде извршено плаќањето.

При што ви се појавува дијалог прозорец за потврда на трансакцијата.

Креирање на нов документ

Тип на документ: Фактура Испратница

Шифра: 000007

Дали сте сигурни дека сакате да продолжите?

Да Не

Комп

Датум до

Начин на плаќање: Во готово

a Banka

Внеси ставки [F7] Тастатура [F11] Откажи [F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy en-US 16:01

По потврдата, ви се појавува екранот за внес на податоци.

Доколку ја знаете шифрата на артиклот или точниот опис, го внесувате директно во дадените полиња за тоа. Доколку не, тогаш можете да го пребарате артиклот којшто ви е потребен преку дијалог прозорецот којшто ви се отвара со притискање на тастерот ентер, и притискање на копчето Барај.

easyPOS корисничко упатство

Тип на документ: Фактура Испратница

Шифра / Баркод:

Датум: 07.07.2010

Забелешка:

Опис:

Датум доспева: 07.07.2010

Коминтент: 000007 ИМТ Трејд

Начин на плаќање: Во готово

Излезен магацин: Продавница 1

Барај

Жиро сметка: Tutunska Banka 00002545800545

Р.Б.	Р.Б.	Шифра	Опис	Цена со ДДВ	ДДВ (%)	Пагер	Единица мерка	Износ
15	003t	n0hh testq		350.00	18.00	0.00	ПАРЧЕ	
16	004t	test fgfgfgfgfg		370.00	18.00	0.00	ПАРЧЕ	
17	005t	ffffffmm5555		500.00	18.00	0.00	ПАРЧЕ	
18	000018	testiram plt		19.86	18.00	7.00	ПАРЧЕ	
19	000019	Test artikl za PLT negativna kolicina		21.42	18.00	9.00	ПАРЧЕ	
20	000020	Миле Турско кафе		30.00	18.00	0.00	ПАРЧЕ	
21	000021	Васа Турско кафе		10.00	18.00	-2.00	ПАРЧЕ	
22	10001	PIZZA		150.00	5.00	92.00	ПАРЧЕ	
23	000023	Кашкавал		300.00	18.00	835.35	килограм	
24	000024	Француски сендвич		100.00	18.00	27.00	ПАРЧЕ	
25	000025	Сендвич		120.00	18.00	54.00	ПАРЧЕ	
26	пт1	Ракија 0,04		50.00	18.00	1.00	литар	
27	пт2	Ракија литар		0.00	18.00	3.92	литар	
								0.00
								0.00
								0.00

Затвори [ESC]

Бриши [F9] Промени [F10] Сними [F7] Тастатура [F11] Откажи [F12]


Copyright © 2009 - 2010 by Synergy en-US 16:02

Внесувате количина од артиклот, цената ја добива од ценовникот којшто ќе го објасниме понатаму. Можете овде да внесете и евентуален попуст.

Ги имате стандардните копчиња:



коешто служи за бришење на одредена ставка од документот,



коешто служи за промена на одредена ставка од документот,



коешто служи за снимање и зачувување на документот



за приказ на тастатура на екран



коешто служи за откажување на фактура приемница.

easyPOS корисничко упатство

Во главното мени за типот на документот Испратница ги имате следниве опции:

Креирање, модификација, сторнирање, преглед и печатење на документи од тип: Испратница

Филтер: Датум од: 01.11.2010 Датум до: 12.11.2010 Корисник: Сите Страна: Сите


Реден број	Комитент	Тип на документ	Број	Датум	Сторен	Завршен	Корисник	Сума
1	АК Трејд	Испратница		3 12.11.2010	☐	☒	Admin Sysdef	1,749.94
2	Џимбо маркет ДОО	Испратница		2 12.11.2010	☐	☒	Admin Sysdef	349.99
3	Џимбо маркет ДОО	Испратница		1 11.11.2010	☐	☒	Admin Sysdef	174.99

Вкупно: 2,274.92

■ - Сторен документ ■ - Оригинален сторниран документ
■ - Делумно сторен ■ - Оригинален делумно сторниран

Нов документ [F9] Промени [F10] Сторнирај [F7] Преглед и печатење [ctrl P] Испрати по email [ctrl E] Ист документ [F6] Уплати [F8] Тастатура [F11] Назад [F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy en-US 16:31




служи за креирање на нов документ од типот Фактура приемница




служи за промена на некој од постоечките документи, се извршува така што најпрвин се селектира документот, а потоа се притиска на промени.



служи за сторнирање на документи, се извршува така што најпрвин се селектира документот, а потоа се притиска на сторнирај.



служи за преглед и печатење на селектираните документи.



служи за креирање на документ од ист тип.



стандардно копче, за враќање еден чекор назад.

Препратница во малопродажба (ПЛТ)

Овој тип на документ се користи во случај да имате 2 магацина, од коишто 1 главен магацин, и 1 магацин(продавница).

Може да биде креирана на 2 начина:

- Директно од главното мени со селектирање на типот на документ и

притискање на копчето



Креирање, модификација, преглед и печатење на документи

Филтер: Страна: 1

Шифра	Опис	Материјален	Финансиски	Влезен/Излезен	Фискален
000	Фискална сметка	☒	☒	Излезен	☒
003	Фактура Приемница	☒	☒	Влезен	☐
002	Фактура Испратница	☒	☒	Излезен	☐
001	Приемница	☒	☐	Влезен	☐
004	Испратница	☒	☐	Излезен	☐
005	ПЛТ	☒	☐	Влезен и излезен	☐
006	Фактура Влез	☐	☒	Влезен	☐
007	Фактура Излез	☐	☒	Излезен	☐
008	Препратница	☒	☐	Влезен и излезен	☐
009	Попис	☐	☐	Влезен	☐
010	Порамнување попис	☒	☐	Влезен	☐
011	Понуда	☐	☐	Непознато	☐
012	Нивелација	☐	☒	Излезен	☐
013	Одобрение за попуст	☐	☒	Излезен	☐
014	test	☒	☒	Влезен	☐


Нов документ [F9] Прикажи документи [F10] Тастатура [F11] Назад [F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy en-US 16:32

easyPOS корисничко упатство

- О Со двоклик на типот на документ, при што се влегува во менито за тој

тип на документ и притискање на копчето



Креирање, модификација, сторнирање, преглед и печатење на документи од тип: ПЛТ

Филтер: Датум од: 01.07.2010 Датум до: 07.07.2010 Корисник: Сите Страна: 1

Реден број	Коминент	Тип на документ	Број	Датум	Сторен	Завршен	Корисник	Сума
1	Акцент Компјутери	ПЛТ		30.02.07.2010	☒	☒	Admin Sysdef	0.00
2	Акцент Компјутери	ПЛТ		29.02.07.2010	☐	☒	Admin Sysdef	1,770.00
3	Акцент Компјутери	ПЛТ		28.02.07.2010	☒	☒	Admin Sysdef	0.00
4	Акцент Компјутери	ПЛТ		27.01.07.2010	☐	☒	Admin Sysdef	305,207.00
5	Акцент Компјутери	ПЛТ		26.01.07.2010	☒	☒	Admin Sysdef	-339,404.00
6	Акцент Компјутери	ПЛТ		25.01.07.2010	☒	☒	Admin Sysdef	339,404.00
7	Акцент Компјутери	ПЛТ		24.01.07.2010	☐	☒	Admin Sysdef	59,188.80

- Сторен документ - Оригинален сторниран документ Вкупно: 366,165.80

Нов документ [F9] Промени [F10] Сторнирај [F7] Преглед и печатење [ctrl P] Испрати по email [ctrl E] Тастатура [F11] Назад [F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy en-US 16:32

Без разлика на начинот на којшто имате пристапено, екранот за внес на податоци е истиот, и е како на следнава слика:

Креирање на нов документ

Тип на документ: Препратница во малопродажба

Коминтент: **001 Сопствено претпријатие**

Датум: 12.11.2010

Датум доспева: 12.11.2010

Начин на плаќање: Во готово

Забелешка:

Влезен магацин: Продавница

Излезен магацин: Главен магацин

Внеси ставки [F7] Тастатура [F11] Откажи [F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy en-US 16:33


Во полето Влезен магацин се внесува магацинот(продавница) во којашто ќе влезат количините од ПЛТ,

Во полето Излезен магацин внесува магацинот(продавница) од којашто ќе излезат количините.

Откако ќе ги пополните потребните полиња, притискате на копчето



При што ви се појавува дијалог прозорец за потврда на трансакцијата.



По потврдата, ви се појавува екранот за внес на податоци.

Доколку ја знаете шифрата на артиклот или точниот опис, го внесувате директно во дадените полиња за тоа. Доколку не, тогаш можете да го пребарате артиклот којшто ви е потребен преку дијалог прозорецот којшто ви се отвара со притискање на тастерот ентер, и притискање на копчето Барај.

easyPOS корисничко упатство

Тип на документ: ПЛТ

Шифра / Баркод:

Опис:

Барај

Датум: 07.07.2010

Забелешка:

Коминтент: асс Акцент Компјутери

Влезен магацин: Продавница 1

Излезен магацин: Главен магацин

Изберете артикл							
Р.Б.	Р.Б.	Шифра	Опис	Цена со ДДВ	ДДВ (%)	Лагер	Единица мерка
	1	EK089ES	HP Compaq nx8220 C-M360	0.0000	18.00	0.00	ПАРЧЕ
	2	EK201EA	HP Compaq nx6110 C-M370	0.0000	18.00	0.00	ПАРЧЕ
	3	865PENEO	MSI MB 865PE NEO3-V	0.0000	18.00	0.00	ПАРЧЕ
	4	as775flr	Asrock 775XFire-eSATA2	0.0000	18.00	0.00	ПАРЧЕ
	5	Norton	Norton Antivirus 2005	23.6000	18.00	15.00	ПАРЧЕ
	6	одржување	Одржување ФИС	0.0000	18.00	0.00	ПАРЧЕ
	7	тран	Транспортни услуги	0.0000	18.00	0.00	ПАРЧЕ
	8	RD11PF500	Фискална меморија PF500	0.0000	18.00	0.00	ПАРЧЕ
	9	RD11SY500	Фискална меморија SY500	0.0000	18.00	0.00	ПАРЧЕ
	10	RD1SY45	Фискална меморија SY45	0.0000	18.00	0.00	ПАРЧЕ
	11	SY TAX	Фискален таксиметар SYtax	0.0000	18.00	0.00	ПАРЧЕ
	12	SY50	Фискална каса Synergy SY50	0.0000	18.00	0.00	ПАРЧЕ
	13	001t	nov test artikl	0.0000	18.00	0.00	ПАРЧЕ

Не се пронајдени резултати кои одговараат на критериумот на пребарување!

Изберете еден од понудените резултати во листата!

Затвори
[ESC]

0.00

0.00

0.00

Бриши
[F9]

Промени
[F10]

Сними
[F7]

Тастатура
[F11]

Откажи
[F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy

en-US


16:39

Внесувате само количина од артиклот.

Ги имате стандардните копчиња:



коешто служи за бришење на одредена ставка од документот,



коешто служи за промена на одредена ставка од документот,



коешто служи за снимање и зачувување на документот



за приказ на тастатура на екран



коешто служи за откажување на ПЛТ.

easyPOS корисничко упатство

Во главното мени за типот на документот ПЛТ ги имате следниве опции:

Креирање, модификација, сторнирање, преглед и печатење на документи од тип: Препратница во малопроджба

Филтер: Датум од: 01.11.2010 Датум до: 12.11.2010 Корисник: Сите Страна: Сите


Реден број	Коментент	Тип на документ	Број	Датум	Датум доспева	Сторен	Завршен	Корисник	Статус	Сума
1	Сопствено претпријатие	Препратница во малопроджба...	5	12.11.2010	12.11.2010	☐	☒	Admin Sysdef	Нема плаќања	1,049.96
2	Сопствено претпријатие	Препратница во малопроджба...	4	12.11.2010	12.11.2010	☐	☒	Admin Sysdef	Нема плаќања	1,749.94
3	Сопствено претпријатие	Препратница во малопроджба...	3	12.11.2010	12.11.2010	☐	☒	Admin Sysdef	Нема плаќања	3,499.88
4	Сопствено претпријатие	Препратница во малопроджба...	2	12.11.2010	12.11.2010	☐	☒	Admin Sysdef	Нема плаќања	699.98
5	Сопствено претпријатие	Препратница во малопроджба...	1	11.11.2010	11.11.2010	☐	☒	Admin Sysdef	Нема плаќања	1,049.96

Вкупно: 8,049.72

■ - Сторен документ ■ - Оригинален сторниран документ
■ - Делумно сторен ■ - Оригинален делумно сторниран

Нов документ [F9] Промени [F10] Сторнирај [F7] Преглед и печатење [ctrl P] Испрати по email [ctrl E] Ист документ [F6] Уплати/Исплати [F8] Тастатура [F11] Назад [F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy en-US 16:35




служи за креирање на нов документ од типот Фактура приемница




служи за промена на некој од постоечките документи, се извршува така што најпрвин се селектира документот, а потоа се притиска на промени.



служи за сторнирање на документи, се извршува така што најпрвин се селектира документот, а потоа се притиска на сторнирај.



служи за преглед и печатење на селектираните документи.



служи за креирање на документ од ист тип.




стандардно копче, за враќање еден чекор назад.

Параметрирање


easyPOS ви овозможува и параметрирање на системот, пристапот е преку главното мени


и притискање на копчето





По одбирање на опцијата параметрирање се појавува следниов екран:




Во полето  се внесуваат градовите.

Во полето  се дефинираат типовите на документи коишто ќе бидат застапени во системот.

Во полето  се дефинираат групите на артикли коишто ќе постојат во системот.


Во полето  се внесуваат бар-кодovите за артиклите.


Во полето  се одредува дали системот ќе дозволува негативен лагер, како и аларм количина.

Во полето  се дефинираат начините на плаќање коишто ќе бидат достапни во системот.

easyPOS корисничко упатство


Во полето  се внесуваат нови коминтенти, се модифицираат и бришат постоечките коминтенти.

Во полето  се внесуваат нови артикли, како и модификација и бришење на постоечките. Системот воедно овозможува и работа со сложени артикли (составници).

Во полето  се внесуваат ценовници за артиклите.


Во полето  се внесуваат жиро-сметките на вашата компанија.

Во полето  се внесуваат единиците мерки, кои се однесуваат на артиклите коишто ги продавате.

Во полето  се внесуваат нови корисници, како и модификација и бришење на податоците за постоечките корисници.

Во полето  се внесуваат нови магацини, како и модификација и бришене на постоечките, доколку за него нема претходно креирани документи.

Во полето  се внесуваат податоците за фирмата.


Во полето  се внесуваат дополнителни типови на цени, доколку за тоа има потреба.

Типови на документи

Откако ја имате избрано опцијата за креирање на типови на документи, ви се појавува следниов екран, каде што ги имате следниве опции:



копче коешто служи за додавање на нови типови на документи,



копче коешто служи за промена на постоечките типови на документи,



копче коешто служи за бришење на постоечките типови на документи,

Забелешка: Не може да се врши промена ниту бришење на документи коишто се дефинирани како системски.

Параметрирање на типови на документи

Филтер:

Страна: 1

Шифра	Опис	Материјален	Финансиски	Влезен/Излезен	Фискален
000	Фискална сметка	☒	☒	Излезен	☒
003	Фактура Приемница	☒	☒	Влезен	☐
002	Фактура Испратница	☒	☒	Излезен	☐
001	Приемница	☒	☐	Влезен	☐
004	Испратница	☒	☐	Излезен	☐
005	ПЛП	☒	☐	Влезен и излезен	☐
006	Фактура Влез	☐	☒	Влезен	☐
007	Фактура Излез	☐	☒	Излезен	☐
008	Препратница	☒	☐	Влезен и излезен	☐
009	Попис	☐	☐	Влезен	☐
010	Порамнување попис	☒	☐	Влезен	☐
011	Понуда	☐	☐	Непознато	☐
012	Нивелација	☐	☒	Излезен	☐
013	Одобрение за полуст	☐	☒	Излезен	☐
014	test	☒	☒	Влезен	☐

Додади [ctrl D]

Промени [ctrl P]

Избриши [ctrl I]

Тастатура [F11]

Назад [F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy

en-US 15:11

За креирање на нов тип на документ, притиснето го копчето , при што ви се појавува следниов екран.

Параметрирање на типови на документи

Филтер:

Страна: 1

Шифра	Опис	Финансов	Материјален	Влезен	Излезен	Фискален
000	Фискална сметка	☐	☐	☐	☐	☒
003	Фактура Приемница	☐	☐	☐	☐	☐
002	Фактура Испратница	☐	☐	☐	☐	☐
001	Приемница	☐	☐	☐	☐	☐
004	Испратница	☐	☐	☐	☐	☐
005	ПЛТ	☐	☐	☐	☐	☐
006	Фактура Влез	☐	☐	☐	☐	☐
007	Фактура Излез	☐	☐	☐	☐	☐
008	Препратница	☐	☐	☐	☐	☐
009	Попис	☐	☐	☐	☐	☐
010	Порамнување попис	☒	☐	☐	☐	☐
011	Понуда	☐	☐	☐	☐	☐
012	Нивелација	☐	☒	☐	☐	☐
013	Одобрение за полуст	☐	☒	☐	☐	☐
014	test	☒	☒	☐	☐	☐

Додади [ctrl D] Промени [ctrl P] Избриши [ctrl I] Тастатура [F11] Назад [F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy en-US 15:20

Во полето шифра доделувате број којшто вие го дефинирате, или дозволувате системот автоматски да го генерира со притискање на копчето Генерирај.

Во полето Опис внесувате Текстуален опис на типот на документ, види пример на слика доле:


easyPOS корисничко упатство

Модификација на тип на документ: Испратница тест

Шифра:	18	Генерирај
Опис:	Испратница тест	
Финансов:	☐	Материјален: ☒
Влезен:	☐	Излезен: ☒
Фискален:	☐	
Потврди [F7] Тастатура [F11] Откажи [F12]		


Во зависност од типот на документ селектирате дали е Финансов, Влезен, Фискален, Материјален, или Излезен документ.


Во примерот прикажан горе, креирана е тип на документ испратница којашто е материјален документ, и излезен документ. При креирање на документ со овој тип на документ системот врши намалување на залихата од артиклите, но нема никакви финансиски импликации.


Со притискање на копчето , можете да извршите промена на типовите документи коишто вие ги имате креирано.

Со притискање на копчето , можете да извршите бришење на типовите документи коишто вие ги имате креирано.

Групи на артикли


Со притискање на копчето  ви се отвара следниов екран, каде што ги имате стандардните опции: Додади, Промени и Избриши.





Доколку сакате да направите под-група на одредена група, ја селектирате групата за којашто сакате да креирате под-група и го притискате копчето додади, и го внесувате името на под-групата или групата којашто сакате да ја креирате.

Доколку сакате да промените некоја група, ја селектирате групата и притискате на копчето




Доколку сакате да избришете некоја група, ја селектирате групата и притискате на


копчето



Доколку некои артикли вметнете во групата Услуги, тогаш тие артикли нема да можат да бидат избрани при креирање на материјален документ на пр. Приемница, испратница, препратница итн.

Бар-кодови

Со притискање на копчето  ви се отвара следниов екран, каде што ги имате стандардните опции: Додади, Промени и Избриши.



Параметрирање на баркодови

Филтер: Страна: 1

Шифра на артикал	Артикал	Баркод
000020	Миле Турско кафе	1234567890123
т11	Ракија 0.04	1234567891023

Додади [ctrl D] Промени [ctrl P] Избриши [ctrl I] Тастатура [F11] Назад [F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy en-US 16:45

Со притискање на копчето  ви се отвара следниов прозорец:



Внесување нов баркод

Шифра на артикал:

Опис на артикал:

Баркод:

Барај

Потврди [F7] Тастатура [F11] Откажи [F12]

Каде што во полето шифра на артикал ја внесувате шифрата на артиклот, доколку не ја знаете, притискате на копчето Барај, за да ја пронајдете соодветната шифра на артикал.

Во полето Баркод, го внесувате бар-кодот на производот.

Забелешка: Системот не дозволува внесување на ист бар-код за два различни артикли.

Доколку сакате да промените некој бар-код, го селектирате истиот и притискате на копчето .


Доколку сакате да избришете некој бар-код, го селектирате истиот и притискате на копчето .

Лагер

Доколку сакате системот да поддржува и негативен лагер, го притискате копчето




, при што ви се појавува следниов дијалог прозорец:




Доколку сакате негативен лагер, го штиклирате полето: Дозволи негативен лагер, и потоа притискате на копчето потврди.

Во полето Аларм количина, внесувате количина, доколку лагерот ја достигне оваа аларм количина, системот ќе ве извести.


Начин на плаќање

Со притискање на копчето  ви се отвара следниов екран, каде што ги имате стандардните опции: Додади, Промени и Избриши.



Опис	Системска
aaa	1
Во готово	1
Дебитна картичка	1
Кредитна картичка	0
Фактура	0
Чекови	1

Со притискање на копчето  ви се отвара следниов прозорец:




Во полето Опис, го внесувате описот на начинот на плаќање.

easyPOS корисничко упатство

И со притискање на полето  го потврдувате вашиот внес на податоци.

Доколку сакате да промените некој начин на плаќање, го селектирате истиот и притискате на копчето .

Доколку сакате да избришете некој начин на плаќање, го селектирате истиот и притискате на копчето .

Коминтенти

Со притискање на копчето  ви се отвара следниов екран, каде што ги имате стандардните опции: Додади, Промени и Избриши.

Параметрирање на коминтенти

Филтер:

Страна: 1

Шифра	Опис	Адреса	Даночен број	Град	Тип на цена
000	Sysdef customer	unknown address	23423423	Непознат	Малопродажна цена
000007	ИМТ Трејд	Илинденска бр.1		Радовиш	Малопродажна цена
26420	Автомастер Здружение на Возачи	Моша Пијаде 13	43545645	Велес	Малопродажна цена
41347	Гејм Мастер ДОО	Козара 64-1/8	cdsdcscdc	Скопје	Малопродажна цена
49389	Хотел Тивериопол довел	Братство единство 20	2222222222222	Струмица	Малопродажна цена
acc	Акцент Компјутери	бул. Илинден 67	4234345	Скопје	Малопродажна цена
snb	Сам на себе комингент	Тука некаде	17258963654255	Битола	Малопродажна цена

Додади [ctrl D]

Промени [ctrl P]

Избриши [ctrl I]


Тастатура [F11]

Назад [F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy

en-US 11:31

Со притискање на копчето  ви се отвара следниов прозорец:



Во полето Шифра, внесувате шифра на коминент по ваш избор, доколку сакате системот сам да ви генерира шифра, притискате на копчето .

Во полето Опис, внесувате име на фирма /лице, на вашиот коминент.

Во полето Адреса ја внесувате адресата на коминентот.

Во полето Даночен број го внесувате даночниот број на коминентот.

Во полето Град се внесува градот на коминентот.

Во полето Тип на цена се внесува типот на цена која ќе важи за тој коминент.

Доколку сакате да промените некој коминент, го селектирате истиот и притискате на копчето .

Доколку сакате да избришете некој коминент, го селектирате истиот и притискате на копчето .

Артикли

Со притискање на копчето **АРТИКЛИ [ctrl A]** ви се отвара следниов екран, каде што покрај стандардните опции: Додади, Промени и Избриши, ги имате и Сложен артикал, Печати сите страни и Печати тековна страна.

Параметрирање на артикли

Филтер:

Страна: 1 ▼

Шифра	Опис	Данок (%)	Група на артикли	Малопродажна цена	Малопродажба	Единица мерка
as775fr	Asrock 775XFire-eSATA2	18.00	Motherboards	10.00	☒	ПАРЧЕ
EK201EA	HP Compaq nx6110 C-M370	18.00	HP Notebooks	20.00	☒	ПАРЧЕ
EK089ES	HP Compaq nx8220 C-M360	18.00	HP Notebooks	30.00	☒	ПАРЧЕ
005t	ffffffm5555	18.00	HP Notebooks	500.00	☒	ПАРЧЕ
865PENEO	MSI MB 865PE NEO3-V	18.00	Motherboards	40.00	☒	ПАРЧЕ
003t	nbhhh testq	18.00	HP Notebooks	350.00	☒	ПАРЧЕ
Norton	Norton Antivirus 2005	18.00	Software products	50.00	☒	ПАРЧЕ
001t	nov test artikl	18.00	HP Notebooks	320.00	☒	ПАРЧЕ
10001	PIZZA	5.00	Кафе	150.00	☒	ПАРЧЕ
000019	Test artikl za PLT negativna kolicina	18.00	HP Notebooks	21.42	☒	ПАРЧЕ
002t	test faktura prijemnic	18.00	HP Notebooks	320.00	☒	ПАРЧЕ
004t	test fgtgfgfgf	18.00	HP Notebooks	370.00	☒	ПАРЧЕ
000018	testiram pit	18.00	HP Notebooks	19.86	☒	ПАРЧЕ
000021	Васе Турско кафе	18.00	Кафе	10.00	☒	ПАРЧЕ
000023	Кашкавал	18.00	Основа група	300.00	☒	килограм

Додади
[ctrl D]

Промени
[ctrl P]

Избриши
[ctrl I]

Сложен
артикал
[ctrl S]

Печати сите страни
F5

Печати тековна страна
F6

Тастатура
[F11]

Назад
[F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy

en-US 11:43

easyPOS корисничко упатство

Со притискање на копчето  ви се отвара следниов прозорец:

Модификација на артикл: Пакување

Шифра:	000004	Генерирај
Опис:	Пакување	
Данок:	ДДВ 18%	
Група на артикал:	Услуги	
Малопродажна цена:	100.0	
Единица мерка:	парче	
Баркод:		
За продажба:	☒	
Потврди [F7] Тастатура [F11] Откажи [F12]		

Во полето Шифра, внесувате шифра на артикал по ваш избор, доколку сакате системот сам да ви генерира шифра, притискате на копчето .

Во полето Опис, го внесувате описот на артикалот.

Во полето Данок, го внесувате типот на данок којшто важи за овој тип на артикл, согласно позитивните законски прописи.

Во полето Група на артикал, ја внесувате групата на артикал на којашто припаѓа овој артикл.

Во полето Малопродажна цена внесувате малопродажна цена за овој артикл, *
забелешка: Доколку внесете малопродажна цена во шифрата на артиклот истата не може да се менува во ценовникот со артикли.

Во полето Единица мерка ја внесувате единицата мерка за овој артикл.

Во полето Баркод ќе биде внесен баркодот за артиклот со помош на баркод читач.

Со селектирање на полето малопродажба означувате дека овој артикл е за малопродажба.

Со притискање на копчето Потврди, се потврдува вашиот внес на податоци.

easyPOS корисничко упатство

Доколку сакате да креирате сложен артикал(составница) процедурата е следна:

Најпрвин се креира артиклот како нормален артикл.

Модификација на артикл: Шоља Кафе

Шифра:

Опис:

Данок:

Група на артикал:

Малопродажна цена:

Единица мерка:

Малопродажба: ☐

Потоа се селектира артиклот којшто сакаме да биде сложен артикал, и се притиска на копчето Сложен артикал.

Параметрирање на артикли

Филтер: Страна:

Шифра	Опис	Данок (%)	Група на артикли	Малопродажна цена	Малопродажба	Единица мерка
000023	Кашкавал	18.00	Основна група	300.00	☒	килограм
000028	Кока кола 0,25 мл	18.00	Кока кола	23.00	☒	ПАРЧЕ
000020	Миле Турско кафе	18.00	Кафе	30.00	☒	ПАРЧЕ
одржување	Одржување ФИС	18.00	Услуги	60.00	☒	ПАРЧЕ
т1	Ракија 0,04	18.00	Основна група	50.00	☒	литар
т2	Ракија литар	18.00	Основна група	0.00	☐	ПАРЧЕ
000025	Сендвич	18.00	Основна група	120.00	☐	ПАРЧЕ
тран	Транспортни услуги	18.00	Услуги	70.00	☒	ПАРЧЕ
SY TAX	Фискален таксиметар SYtax	18.00	Фискални каси,принтери	80.00	☒	ПАРЧЕ
SY50	Фискална каса Synergy SY50	18.00	Фискални каси,принтери	90.00	☒	ПАРЧЕ
RD11PF500	Фискална меморија PF500	18.00	Фискални мемории	100.00	☒	ПАРЧЕ
RD1SY45	Фискална меморија SY45	18.00	Фискални мемории	110.00	☒	ПАРЧЕ
RD11SY500	Фискална меморија SY500	18.00	Фискални мемории	120.00	☒	ПАРЧЕ
000024	Француски сендвич	18.00	Основна група	100.00	☒	ПАРЧЕ
000030	Шоља Кафе	18.00	Кафе	25.00	☐	ПАРЧЕ

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy en-US 12:10

По притискање на копчето Сложен артикал ви се појавува следниов екран:

easyPOS корисничко упатство

Сложен артикал: 000030 Шоља Кафе

Филтер:

Шифра на артикал	Артикал	Количина
000029	Rio Minas	0.02

Додади
[ctrl D]

Промени
[ctrl P]

Избриши
[ctrl I]

Тастатура
[F11]

Назад
[F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy

en-US 12:16

Притискате на копчето  при што ви се отвара нов прозорец кадешто го внесувате артиклот и количината од тој артикл. а се составен дел од овој сложен артикал. Можете да внесувате онолку артикли колку што се потребни за вашиот сложен артикл.

Модификација на артикал: Rio Minas

Шифра на артикал:

Опис на артикал:

Количина:

Барај

Потврди
[F7]

Тастатура
[F11]


Откажи
[F12]

Откако го имате креирано сложениот артикал, можете да го продавате, доколку имате залиха од артиклите коишто се дел од тој сложен артикал.

easyPOS корисничко упатство


Доколку сакате да промените некој елемент од сложениот артикал, го селектирајте истиот

и притиснете на копчето




Доколку сакате да избришете некој елемент од сложениот артикал, го селектирајте истиот

и притиснете на копчето



Ценовник

Со притискање на копчето



ви се отвара следниов екран, каде што ги имате стандардните опции: Додади, Промени и Избриши.

Ценовник						
Филтер:	Магазин:	Сите	Тип на цена:	Сите	Страна:	1
Шифра на артикал	Артикал	Тип на цена	Магазин	Тип на цена		
EK089ES	HP Compaq nx8220 C-M360	Малопродажна цена	Продавница 1			30.00
EK201EA	HP Compaq nx6110 C-M370	Малопродажна цена	Продавница 1			20.00
885PENE0	MSI MB 885PE NEO3-V	Малопродажна цена	Продавница 1			40.00
as775lr	Asrock 775XFire-eSATA2	Малопродажна цена	Продавница 1			10.00
Norton	Norton Antivirus 2005	Големопродажна цена	Главен магазин			45.00
Norton	Norton Antivirus 2005	Малопродажна цена	Продавница 1			50.00
одржување	Одржување ФИС	Малопродажна цена	Продавница 1			60.00
tran	Транспортни услуги	Малопродажна цена	Продавница 1			70.00
RD11PF500	Фискална меморија PF500	Малопродажна цена	Продавница 1			100.00
RD11SY500	Фискална меморија SY500	Малопродажна цена	Продавница 1			120.00
RD1SY45	Фискална меморија SY45	Малопродажна цена	Продавница 1			110.00
SY TAX	Фискален таксиметар SYtax	Малопродажна цена	Продавница 1			80.00
SY50	Фискална каса Synergy SY50	Малопродажна цена	Продавница 1			90.00
001t	nov test artikl	Малопродажна цена	Продавница 1			320.00
002t	test faktura priemnic	Малопродажна цена	Продавница 1			320.00

Додади
[ctrl D]

Промени
[ctrl P]

Избриши
[ctrl I]


Тастатура
[F11]

Назад
[F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy

en-US 12:50

Со притискање на копчето  ви се отвара следниов прозорец:



Внесување нов тип на цена

Шифра на артикал:

Опис на артикал:

Цена:

Тип на цена:

Магазин:

Барај

Потврди [F7] Тастатура [F11] Откажи [F12]

Во полето Шифра, внесувате шифра на артикал по ваш избор, доколку сакате системот сам да ви генерира шифра, притискате на копчето .

Во полето Опис, го внесувате описот на артикалот.


Во полето Цена, ја внесувате цената за тој артикл.

Во полето Тип на цена, го внесувате типот на цена, кој би можел да биде малопродажна цена и големопродажна цена.

Во полето Магазин, внесувате за кој магазин важи цената којашто ја внесувате.

Со притискање на копчето  го потврдувате внесот на податоците, и се креира цената за тој артикл.

За еден артикл може да биде креирана и малопродажна и големопродажна цена, за секој магазин одделно.

Доколку сакате да промените некоја цена за артикал, го селектирате истиот и притискате на копчето .

easyPOS корисничко упатство

Доколку сакате да избришете некоја цена за артикал, го селектирајте истиот и притиснете на копчето .

Жиро - сметки

Со притискање на копчето  ви се отвара следниов екран, каде што ги имате стандардните опции: Додади, Промени и Избриши.

Параметрирање на жиро сметки

Филтер: Страна: 1

Жиро сметка	Банка	Основна
00001256000124	Stopanska Banka	☒
00002545800545	Tulunska Banka	☒
00036980001556	Ohridska Banka	☐
00024578000789	Komercijalna banka	☐

Додади [ctrl D] Промени [ctrl P] Избриши [ctrl I] Тастатура [F11] Назад [F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy en-US 12:58

Со притискање на копчето  ви се отвара следниов прозорец:

Внесување нова жиро сметка

Сметка:

Банка:

Основна: ☐

Потврди [F7] Тастатура [F11] Откажи [F12]

Во полето Сметка ја внесувате банкарската сметка.

Во полето Банка го внесувате името на банката.

easyPOS корисничко упатство

Со селекција на полето Основна, кажувајте дека ова е основна сметка и ќе се појавува како прва при креирање на некој документ.

Со притискање на копчето  го потврдувате внесот на податоците, и се креира нова жиро-сметка.

Доколку сакате да промените некоја жиро - сметка, ја селектирате истата и притискате на копчето .

Доколку сакате да избришете некоја жиро - сметка, ја селектирате истата и притискате на копчето .

Единици мерки

Со притискање на копчето  ви се отвара следниов екран, каде што ги имате стандардните опции: Додади, Промени и Избриши.

Параметрирање на единици мерки

Филтер:

Страна: 1

Опис	Системска
килограм	☐
литар	☐
ПАРЧЕ	☒

Додади
[ctrl D]

Промени
[ctrl P]


Избриши
[ctrl I]

Тастатура
[F11]

Назад
[F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergyen-US 13:10

Со притискање на копчето  ви се отвара следниов прозорец:



Внесување нова единица мерка

Опис:

Потврди [F7] Тастатура [F11] Откажи [F12]


Во полето Опис го внесувате описот на единицата мерка.


Со притискање на копчето  го потврдувате внесот на податоците, и се креира нова единица мерка.

Доколку сакате да промените некоја единица мерка, ја селектирате истата и притискате на копчето .

Доколку сакате да избришете некоја единица мерка, ја селектирате истата и притискате на копчето .


Корисници

Со притискање на копчето  ви се отвара следниов екран, каде што ги имате стандардните опции: Додади, Промени и Избриши.



Име	Презиме	Корисничко име	Лозинка	Активен
Admin	Sysdef	1	2	☒
Elena	Janevska	2	2	☒
Elena	L	3	2	☒
Riste	Mucev	4	2	☒
Riste	L	5	2	☒
Somebody	New	6	2	☒
Jas	Jasov	Jas	jas	☒

Со притискање на копчето  ви се отвара следниов прозорец:



Во полето Име се внесува името на корисникот.

easyPOS корисничко упатство

Во полето Презиме се внесува презимето на корисникот.


Во полето Корисничко име се внесува корисничкото име за најавување во системот.

Во полето Лозинка се внесува лозинката којашто ќе му служи на корисникот при најавување во систем.

Активирањето на полето Активен, означува дали корисникот е активен корисник на системот.

Со притискање на копчето  го потврдувате внесот на податоците, и се креира нов корисник.

Доколку сакате да промените некој корисник, го селектирате истиот и притискате на

копчето .

Доколку сакате да избришете некој корисник, го селектирате истиот и притискате на

копчето .

Магацини

Со притискање на копчето  може да се додаваат нови магацини, доколку за тоа има потреба.

Параметрирање на магацини

Филтер:

Страна: Сите ▼

Шифра	Опис	Малопродажба	Системски
	test	☒	☐
4	Главен магацин	☐	☐
5	Продавница	☒	☒

Додади
[ctrl D]

Промени
[ctrl P]

Избриши
[ctrl I]

Тастатура
[F11]

Назад
[F12]

Copyright © 2009 - 2010 by Synergy

en-US 17:21

easyPOS корисничко упатство

Фирма

Со притискање на полето  се внесуваат податоците за компанијата каде што е инсталиран easyPOS.


Параметрирање на фирма

Назив: Акцент - дооел

Адреса: Адреса: бул. Илинден 67, 1000 Скопје

Даночен број: ДДВ број: МК4030995135699

Телефон: Телефон: 02/3133122 Факс:02/3290422

Лого(260x80)px : 


Промени

Потврди [F7]

Тастатура [F11]

Откажи [F12]

Типови на цени

Со притискање на копчето  се врши додавање на нови типови на цени, доколку за тоа има потреба.

Параметрирање на типови на цени

Филтер:

Страна: Сите ▾

Слта	Опис	Системски
001	Малопродажна цена	☒

Додади
[ctrl D]

Промени
[ctrl P]

Избриши
[ctrl I]


Тастатура
[F11]

Назад
[F12]


Copyright © 2009 - 2010 by Synergyen-US17:26

Принтер


easyPOS ви овозможува и параметрирање на принтерот, пристапот е преку главното мени и притискање на копчето



По одбирање на опцијата принтер се појавува следниов екран:



Полето додади службени пари служи за внос на пари во каса, на почеток на ден. Со притискање на копчето ви се појавува следниов прозорец:



Каде што во полето сума, ја внесувате сумата којашто ја внесувате во каса. Со притискање на копчето Потврди ви се појавува уште еден дијалог прозорец, каде што треба да го потврдите вашиот внес.

Дали сте сигурни дека сакате да ја додадете оваа сума во службените пари?

Да Не

Полето извади службени пари служи за излез на пари од каса на крај на работен ден. Со притискање на копчето ви се појавува следниов прозорец:


Сума:

Потврди [F7] Тастатура [F11] Откажи [F12]

Каде што во полето сума, ја внесувате сумата којашто сакате да ја извадите од каса. Со притискање на копчето Потврди ви се појавува уште еден дијалог прозорец, каде што треба да го потврдите вашиот внес.

Дали сте сигурни дека сакате да ја одземете оваа сума од службените пари?

Да Не




Копчето служи за креирање на детални периодични извештаји.

Со притискање на истото ви се појавува следниов екран:

Екранот е со светлосива позадина. На врвот има два дигитални датумски полиња. Првото е означено со "Датум од:" и содржи "09.07.2010". Второто е означено со "Датум до:" и содржи "09.07.2010". Под нив се наоѓаат три копчета: "Потврди [F7]", "Тастатура [F11]" и "Откажи [F12]".

Каде што во полињата датум од и датум до ги внесувате датумите за коишто ќе биде генериран овој извештај.



Копчето служи за креирање на скратени периодични извештаји.

Со притискање на истото ви се појавува следниов екран:

Екранот е со светлосива позадина. На врвот има два дигитални датумски полиња. Првото е означено со "Датум од:" и содржи "09.07.2010". Второто е означено со "Датум до:" и содржи "09.07.2010". Под нив се наоѓаат три копчета: "Потврди [F7]", "Тастатура [F11]" и "Откажи [F12]".


Каде што во полињата датум од и датум до ги внесувате датумите за коишто ќе биде генериран овој извештај.

easyPOS корисничко упатство

КОНТРОЛЕН ИЗВЕШТАЈ
[ctrl K]

Копчето служи за креирање на контролни извештаји.

Со притискање на истото ви се појавува следниов екран:




Каде по потврдата, принтерот го принта контролниот извештај.

ДНЕВНО ФИСКАЛНО ЗАТВАРАЊЕ
[F9]


Копчето служи за дневно фискално затварање.

Доколку не извршите дневно фискално затварање за еден ден, прометот од наредниот ден ќе ви биде прикажан на претходниот ден за којшто не било извршено дневно фискално затварање.

Со притискање на истото ви се појавува следнава порака:



по потврдата ви се појавува следниов екран:




Дали сакате да направите дневно фискално затварање?

Да Не

По потврдата, системот го има извршено дневното фискално затварање.

Копчето **ПОСТАВУВАЊЕ НА ДАТУМ И ЧАС** [ctrl S] служи за поставување датум и час на принтерот.


Со притискање на истото ви се појавува следнава порака:



Новиот датум и час МОРА да бидат поголеми од последниот фискален запис
Во спротивно фискалниот принтер ќе заглави

ОК

По потврдата на истата ви се појавува екран, во коишто ги запишувате новите вредности на датум и час.



Датум од: 09.07.2010

Час: 13:57

Потврди [F7] Тастатура [F11] Откажи [F12]

ПАРАМЕТРИРАЊЕ ФИСКАЛЕН
ПРИНТЕР
[ctrl P]

Копчето служи за дефинирање преку која порта принтерот ќе комуницира со компјутерот.

Со притискање на истото ви се појавува следион екран каде што ја впишувате портата преку која ќе се одвива комуникацијата:

Хавариски мод: ☐

COM Порта:

Потврди [F7] Тастатура [F11] Откажи [F12]

Со селектирање на копчето за хавариски мод се вклучува опцијата за хавариски мод.

ОДГЛАВИ ПРИНТЕР
[ctrl O]

Копчето служи за одглавување на принтерот, во случај да се има заглавено истиот.